

Примено:	08.04.2025		
Орг. единица:	Број:	Прилог:	Вредност:
0504-	1600/2		

Консолидирани финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Макпетрол АД Скопје и подружници

31 декември 2024 година



Содржина

Страна

Извештај на независниот ревизор	1
Консолидиран Извештај за финансиската состојба	3
Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран Извештај за промените во капиталот	5
Консолидиран Извештај за паричните текови	6
Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи	7
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

До Акционерите на
Матичното Друштво - Макпетрол АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Макпетрол АД, Скопје – Матичното Друштво и подружниците (во понатамошниот текст “Групата”), составени од консолидираниот Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година, и консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот Извештај за промените во капиталот, и консолидираниот Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 34.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на Групата Макпетрол АД, Скопје на ден 31 декември 2024 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на консолидиран годишен извештај за работењето на Групата Макпетрол АД, Скопје за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај на Групата за 2024 година, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата Макпетрол АД, Скопје за 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024.



Марјан Андонов
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Маја Атанасовска
Овластен ревизор

Скопје, 08 април 2025 година

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за делата или пропустите на други фирми членки.

Консолидиран Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2024 000 мкд	31 декември 2023 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	4.607.280	4.383.937
Нематеријални средства	7	6.672	3.918
Вложувања во недвижности	8	24.849	25.579
Вложувања во придружени друштва	10	717.093	700.466
Финансиски средства распол.за продажба	12	1.867.910	937.244
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	13	1.035.116	-
Финансиски побарувања	14	290	290
		8.259.210	6.051.434
Тековни средства			
Финансиски побарувања	14	-	513
Залихи	15	1.209.886	1.062.586
Побарувања од купувачи и останати побарувања	16	967.142	1.118.217
Побарувања за данок на добивка		-	67.279
Парични средства и еквиваленти	17	547.413	996.556
		2.724.441	3.245.151
Вкупно средства		10.983.651	9.296.585
Капитал и обврски			
Капитал	18		
Акционерски капитал		3.483.842	3.483.842
Сопствени акции		(348.378)	(348.378)
Резерви		3.430.862	2.191.678
Акумулирани добивки		2.769.436	2.508.761
		9.335.762	7.835.903
Обврски			
Тековни обврски			
Позајмици со камата	19	41	158
Обврски за данок на добивка		18.925	11.806
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	20	1.628.923	1.448.718
		1.647.889	1.460.682
Вкупно обврски		1.647.889	1.460.682
Вкупно капитал и обврски		10.983.651	9.296.585

Овие Консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Матичното Друштво на ден 26 март 2025 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Михајло Борозанов
Директор на Дирекција за финансии

Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември 2024 000 мкд	31 декември 2023 000 мкд
Приходи од продажба	5	30.792.038	30.220.300
Приходи од реализирани државни поддршки	21	3.364	847
Останати деловни приходи	22	375.860	304.934
Потрошени материјали	23	(259.484)	(260.443)
Набавна вредност на продадени стоки		(26.361.694)	(26.307.637)
Трошоци за вработени	24	(1.942.287)	(1.820.695)
Депрецијација и амортизација	6,7,8	(277.310)	(271.249)
Останати деловни трошоци	25	(1.174.532)	(1.033.072)
Промени во залихи		(9.344)	(20.484)
Добивка од работењето		1.146.690	812.501
Финансиски приходи	26	49.584	19.286
Финансиски (расходи)	26	(5.365)	(8.673)
Нето финансиски приходи		44.219	10.613
Удел во добивките на придружени друштва	11	16.628	29.995
Добивка пред оданочување		1.207.537	853.109
Данок на добивка	27	(102.841)	(67.867)
Добивка за годината по оданочување		1.104.696	785.242
Останата сеопфатна добивка за годината			
Промена на обј. вред. на фин. с-ва распол. за прод.	12,18	930.666	165.000
Преведување на странски валути	18	(58)	(1)
		930.608	164.999
Вкупна сеопфатна добивка за годината		2.035.304	950.241
Добивка за сопствениците		1.104.696	785.242
Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците		2.035.304	950.241
Заработувачка по акција	28		
- Основна и разводнета (Денари по акција)		10.922	7.764

Консолидиран Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал 000 мкд	Резерви 000 мкд	Акумулирани добивки 000 мкд	Вкупно 000 мкд
На 01 јануари 2024 година	3.135.464	2.191.678	2.508.761	7.835.903
Трансакции со сопствениците				
Распоред во резерви (Б.18)	-	308.573	(308.573)	-
Распоред за дивиденди (Б.18)	-	-	(535.445)	(535.445)
	-	308.573	(844.018)	(535.445)
Сеопфатна добивка				
Добивка за годината	-	-	1.104.696	1.104.696
Останата сеопфатна добивка	-	930.608	-	930.608
Вкупна сеопфатна добивка	-	930.608	1.104.696	2.035.304
На 31 декември 2024 година	3.135.464	3.430.859	2.769.439	9.335.762
На 01 јануари 2023 година	3.135.464	1.662.132	2.572.111	7.369.707
Трансакции со сопствениците				
Распоред во резерви (Б.18)	-	364.547	(364.547)	-
Распоред за дивиденди (Б.18)	-	-	(484.045)	(484.045)
	-	364.547	(848.592)	(484.045)
Сеопфатна добивка				
Добивка за годината	-	-	785.242	785.242
Останата сеопфатна добивка	-	164.999	-	164.999
Вкупна сеопфатна добивка	-	164.999	785.242	950.241
На 31 декември 2023 година	3.135.464	2.191.678	2.508.761	7.835.903

Консолидиран Извештај за паричните текови

Бел.	Година што завршува на	
	31 декември 2024	31 декември 2023
	000 мкд	000 мкд
Оперативни активности		
Приливи од купувачи	31.181.174	31.194.793
Исплати на добавувачи и вработени	(29.710.414)	(29.448.010)
	1.470.760	1.746.783
(Платена) камата	(1.953)	(1.736)
(Платен) данок од добивка	(28.443)	(104.172)
	1.440.364	1.640.875
Инвестициони активности		
Прилив од продадени недвиж. постројки и опрема	23.822	1.738
(Плаќања) за набавка на недвиж. постројки и опрема	(500.129)	(366.825)
(Плаќања) за набавка на нематеријални средства	(6.339)	(800)
Одливи за вложување во финансиски средства кои се чуваат до доспевање	(1.035.116)	-
Прилив од наплата на фин. Побарувања	513	619
Наплатени камати	47.923	12.454
Приливи од дивиденди	113.672	86.612
	(1.355.654)	(266.202)
Финансиски активности		
Платени дивиденди	(533.679)	(482.836)
(Отплата) на кредити	(2.562.744)	(1.754.108)
Приливи од кредити	2.562.628	1.449.180
	(533.795)	(787.764)
Нето промена на парич.средства и еквиваленти	(449.085)	586.909
Парични средства и еквиваленти на почетокот	996.556	409.648
Преведување на странски валути	(58)	(1)
Парични средства и еквиваленти на крајот	16	996.556

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Матичното Друштво”) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Матичното Друштво е основано во 1947 година и е најголем специјализиран дистрибутер на нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. Групата има деловни активности и на меѓународните пазари. Со состојба на 31 декември 2024 година Групата вработува 2.027 лица (2023: 1.979 лица).

Од 2002, акциите на Матичното Друштво котираат на официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност и со состојба на датумот на овој консолидиран Извештај, Матичното Друштво е рангирано меѓу првите 10 најликвидни правни субјекти кои котираат на Берзата и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс.

Тековните активности на Матичното Друштво исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на различни видови стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку марки, како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и DELL.

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружниците (во продолжение “Групата”) кои се целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал.

	% од учест.	Земја на основање	Дејност	Валута	31 декември 2024		31 декември 2023	
					Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
ТРД Телевизија Макпетрол Телма дооел Скопје	100.00	Македонија	Телевизиска програма и емитување	МКД	-	225.309	-	225.309
Пром-гас дооел Скопје	100.00	Македонија	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива	МКД	-	10.000	-	10.000
Пром-гас дооел Скопје Макпетрол доо Белград Петролмак Солун	100.00	Србија	Трговија	УСД	452.500	25.075	452.500	25.075
	100.00	Грција	Трговија	ЕУР	810.005	49.856	810.005	49.856
						310.240		310.240

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основи за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 99/2022) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023. Известувачка и функционална валута е Македонски Денар (МКД или Денар). Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Нови стандарди и интерпретации кои се објавени и сеуште не се применети

На датумот на одобрување на овие консолидирани финансиски извештаи, на 08 април 2025 година (Сл. весник на РНМ" бр. 75/2024), Министерството за финансии го одобри Правилникот за начин на водење на сметководството и Правилникот за дополнување на Правилникот за начинот на водење на сметководството (Службен весник на РНМ" бр. 274/2024) („Правилникот“) со датум на примена 01 јануари 2025. Почнувајќи од 01 јануари 2025 година, Групата ќе ги имплементира МСФИ обелоденети во Правилникот. Ниту еден од овие стандарди или измени на постојните стандарди не се усвоени порано од страна на Групата и не се издадени толкувања кои се применливи и треба да бидат земени предвид од страна на Групата на двата датуми на известување.

Раководството предвидува дека сите релевантни објави ќе бидат усвоени за првиот период кој започнува на или по датумот на стапување во сила на објавата. Новите стандарди, измени и толкувања кои не се усвоени во тековната година и не се обелоденети бидејќи не се очекува да имаат материјално влијание врз посебните финансиски извештаи на Групата.

2.3 Консолидација

Подружници

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил. Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоенето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во Одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради оштетување.

2.4 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

2.5 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (Денари) по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во консолидираниот Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	31 декември 2024	31 декември 2023
1 УСД	58,8807 денари	55,6516 денари
1 ЕУР	61,4950 денари	61,4950 денари
1 ЦХФ	65,1775 денари	66,4093 денари
1 ГБП	74,1350 денари	70,7612 денари
1 ЦАД	40,9012 денари	41,9990 денари
1 АУД	36,7003 денари	37,8128 денари
1 ЈПУ	0,3737 денари	0,3934 денари

Средствата, обврските, приходите, расходите и резултатот од работењето на подружници кои имаат различна валута од валутата на известување, се искажани во валутата на известување како што следи:

- Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на Извештајот на финансиската состојба;
- Приходите и расходите се пресметани со примена на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата); и
- Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во останатата сеопфатна добивка.

2.6 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.7 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Групата, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување, доколку постојат. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат. Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално во период до пет години.

2.8 Нетековни средства чувани за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентираните износ и објективната вредност, намалено за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната трансакција наместо преку нивна континуирана употреба.

2.9 Вложувања во недвижности

Недвижностите, сопственост на Групата, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности.

Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.6.

2.10 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се поврати. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.11 Финансиски средства

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година Групата има класифицирано средства во оваа категорија – државни обврзници.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи, побарувања за дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако Раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност. при што трошоците на трансакциите се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување. а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки/загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени. акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба. пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Финансиски средства (продолжува)

Оштетување на финансиски средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски потешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Групата може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во консолидираниот Извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Загубите поради оштетување признаени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

2.12 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.13 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

2.14 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите доспееани побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот консолидиран Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

2.15 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања со оригинален рок на доспевање до три месеци.

2.16 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на Раководството и акционерите на Групата.

(г) Акумулирани добивки/загуби

Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и претходните периоди.

2.17 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Групата на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и се состојат од позајмици со камата и обврски спрема добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Финансиски обврски (продолжува)

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

2.18 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства. До моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале.

2.19 Наем

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Групата како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на пропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Групата како закуподавач

Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кој се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.20 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски. Бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.21 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.22 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

2.23 Резервирања

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската. а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.24 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Групата, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Групата.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките. а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата. вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските расходи се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење. Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи. туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција. кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.25 Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и кога Групата ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Државните поддршки се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка на систематска основа во истите периоди во кои се признати трошоците за кои се наменети примените поддршки.

2.26 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

2.27 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.28 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.29 Настани по датумот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши коригирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на Матичното Друштво и подружниците врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и региони од земјата и странство. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2024 (000 мкд)	2023 (000 мкд)
Класи на фин. средства - евидентирана вредност		
Фин. средства расположливи за продажба		
Вложув. во удели и хартии од вредност	1.867.910	937.244
	1.867.910	937.244
Кредити и побарувања		
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	1.035.116	-
Финансиски побарувања	290	803
Побарувања од купувачи, нето	311.294	286.647
Побарув. од пресм. камати на купувачи, Нето	5.838	3.628
Побарувања од продажба на платежни картички	208.860	234.442
Побарувања од вработени	8.162	8.275
Останати побарувања	3.030	8.773
Парични средства и еквиваленти	547.413	996.556
	2.120.003	1.539.124
	3.987.913	2.476.368

3.3 Ликвидносен ризик

Претпазливо управување со ликвидносен ризик имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

	2024		2023	
	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетековни (000 мкд)	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетековни (000 мкд)
Позајмици	41	-	158	-
Обврски спрема добавувачи	828.452	-	559.537	-
Обврски по дивиденди	8.722	-	6.955	-
Обврски спрема вработени	109.320	-	89.512	-
	946.535	-	656.162	-

3.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

	2024 средства (000 МКД)	2023 (000 МКД)	2024 обврски (000 МКД)	2023 (000 МКД)
ЕУР	57.207	68.902	284.137	76.272
РСД	5.639	6.781	600	179
УСД	22.828	35.494	28.587	18.093
	85.674	111.177	912.724	94.544

Анализа на сензитивноста на странски валути

	Промена во 2024	Промена во 2023	2024 Добивка или загуба Во илјади денари	2023
ЕУР	1%	1%	(2.269)	(74)
РСД	5%	5%	252	330
УСД	5%	5%	(288)	870

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% или 5% соодветно. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% или +/- 5%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Групата. Во исто време, Групата нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

	31 декември 2024			31 декември 2023		
	Без камата	Каматоносни Фиксна	Варијаб.	Без камата	Каматоносни Фиксна	Варијаб.
Средства						
Вложув.во удели и ХВ	1.867.910	-	-	937.244	-	-
Обврзници издадени од државата	1.035.116	-	-	-	-	-
Финан. Побарувања	290	-	-	803	-	-
Побарув.од купувачи	311.294	-	-	286.647	-	-
Поб.по кам.на куп.. нето	5.838	-	-	3.628	-	-
Поб.од прод.на пласт.карт.	208.860	-	-	234.442	-	-
Побарувања од вработени	8.162	-	-	8.275	-	-
Останати побарувања	3.030	-	-	8.773	-	-
Парич.с-ва и еквиваленти	280.140	267.273	-	409.366	587.190	-
	3.720.640	267.273	-	1.889.178	587.190	-
Обврски						
Обврски спрема добавувачи	828.452	-	-	559.537	-	-
Обврски по дивиденди	8.722	-	-	6.955	-	-
Позајмици	-	41	-	-	158	-
Обврски спрема вработени	109.320	-	-	89.512	-	-
	946.694	41	-	656.004	158	-
Нето изложеност	2.773.946	267.232	-	1.233.174	587.032	-

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица. како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот. Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите. да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмици обелоденети во Белешка 18. пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал. ревалоризациони резерви. останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2024	2023
Позајмици	41	158
Парични средства и еквиваленти	(547.413)	(996.556)
Нето обврски	(547.372)	(996.398)
Капитал	9.335.762	7.835.903
	(0.06)	(0.13)

3.6 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во консолидираниот Извештај за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства и тоа:

- Ниво 1: котирали цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци. покрај котираните цени. вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската. или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

31 декември 2024	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Фин.средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Харт.од вред. кај котирали домашни друштва	1.867.910	-	-	1.867.910
31 декември 2023	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Фин.средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Харт.од вред. кај котирали домашни друштва	937.244	-	-	937.244

Усогласувањата на салдата помеѓу двата датуми на известување е обелоденето во Белешка 12.

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во консолидираниот Извештај за финансиската состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2024	2023	2024	2023
Средства				
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	1.035.116	-	1.035.116	-
Финансиски побарувања	290	803	290	803
Побарувања од купувачи, нето	311.294	286.647	311.294	286.647
Побарувања од пресм.камати на купувачи, нето	5.838	3.628	5.838	3.628
Побарувања од продажба на платежни картички	208.860	234.442	208.860	234.442
Побарувања од вработени	8.162	8.275	8.162	8.275
Останати побарувања	3.030	8.773	3.030	8.773
Парични средства и еквиваленти	547.413	996.556	547.413	996.556
Вкупни средства	2.120.003	1.539.124	2.120.003	1.539.124
Обврски				
Позајмици	41	158	41	158
Обврски спрема добавувачи	828.452	559.537	828.452	559.537
Обврски по дивиденди	8.722	6.955	8.722	6.955
Обврски спрема вработените	109.320	89.512	158.398	89.512
Вкупни обврски	964.535	656.162	995.613	656.162

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност. поради краткорочната доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

При проценка на исправката на вредноста, Раководството го проценува надоместливиот износ на секое средство или групи кои генерираат готовина врз основа на очекуваните идни парични текови и примена на каматна стапка за нивно дисконтирање. Овие претпоставки, Групата ги проверува на годишно ниво. Несигурноста за проценка се однесува на претпоставки за идните резултати од работењето и утврдување на соодветна стапка за дисконтирање. Раководството на Групата го зеде во предвид целокупното влијание на глобална политичка – економска и енергетска криза при проценка на исправката на вредноста и смета дека нема ефект врз исправката на вредноста на средствата.

Обезвреднување кај финансиски средства

Обезвреднување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Групата пресметува обезвреднување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможността купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетувања кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2024 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 6, 7 и 8. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Групата се проценетите трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Групата ги проверува на годишно ниво. Групата ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоци не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Резервирања

Резервирањата се проверуваат на секој датум на консолидираниот извештај за финансиската состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Во текот на 2024 година не се направени промени во претходно користената претпоставка.

5 Известување по сегменти

На 31 декември 2024 и 2023 година. Групата е организирана во следниве деловни сегменти:

- Трговска мрежа;
- Радиодифузија.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 се како што следат:

	Трговија	Радиодифузија	Вкупно
Година што завршува на 31 декември 2024			
Продажба	31.551.332	145.744	31.697.076
Интер-сегментна продажба	(819.162)	(85.876)	(905.038)
Нето продажба	30.732.170	59.868	30.792.038
Добивка од делов. активности			1.146.690
Финансиски резултат. нето			44.220
Удел во добивката на придруж. друштва			16.627
Добивка пред оданочување			1.207.537
Данок на добивка			(102.841)
Добивка за годината			1.104.696
Година што завршува на 31 декември 2023			
Продажба	30.977.422	113.772	31.091.194
Интер-сегментна продажба	(795.764)	(75.130)	(870.894)
Нето продажба	30.181.658	38.642	30.220.300
Добивка од делов. Активности			812.501
Финансиски резултат. нето			10.613
Удел во добивката на придруж. друштва			29.994
Добивка пред оданочување			853.109
Данок на добивка			(67.867)
Добивка за годината			785.242

Сегментните средства обврски и капитални трошоци се како што следи:

2024 година			
Средства	10.911.822	71.829	10.983.651
Обврски	1.625.257	22.623	22.632
Капитални трошоци	506.469	-	506.469
2023 година			
Средства	9.219.623	76.962	9.296.585
Обврски	1.440.836	19.846	1.460.682
Капитални трошоци	365.349	2.276	367.625

Продажбата по категории е како што следи:

	2024	2023
Трговски стоки	30.561.262	30.022.481
Наем	61.061	57.434
Радиодифузија	59.868	38.635
Надомест за задолжителни стокови резерви	57.796	57.800
Угостителство	27.211	21.056
Услуги	23.305	21.698
Готови производи	1.535	1.196
	30.792.038	30.220.300
Од кои:		
- На домашен пазар	30.372.823	29.438.824
- На странски пазари	419.215	781.476
	30.792.038	30.220.300

6 Недвижности. постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати средства	Аванси за. и инвестиции во тек	Вкупно
На 01 јануари 2023 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	922.911	4.736.125	3.035.875	229.153	8.924.064
Исправка на вредноста	-	(2.450.206)	(2.337.682)	-	(4.787.888)
Преведување на странски валути	-	(2.452)	(558)	-	(3.010)
Нето книговодствена вредност	922.911	2.283.467	697.635	229.153	4.133.166
Промени во текот на 2023 година					
Почетна нето книговодствена вредност	948.273	2.343.311	738.156	242.388	4.272.128
Набавки. нето од пренос од инв. во тек	12.690	206.551	130.664	16.920	366.825
Трансфер во нематеријални средства	-	11.844	-	-	11.844
Трансфер во трошоци	-	-	-	(270)	(270)
Корекции	-	(116)	116	-	-
(Продажби и расходи) по набав.вред.	-	(6.984)	(49.467)	-	(56.451)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	6.634	48.879	-	55.513
(Депрецијација) за годината	-	(112.508)	(153.565)	-	(266.073)
Преведување на странски валути	-	-	421	-	421
Крајна нето книговодствена вредност	960.963	2.448.732	715.204	259.038	4.383.937
На 31 декември 2023 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	960.963	5.051.231	3.266.731	259.038	9.537.963
Исправка на вредноста	-	(2.600.047)	(2.551.338)	-	(5.151.385)
Преведување на странски валути	-	(2.452)	(189)	-	(2.641)
Нето сегашна вредност	960.963	2.448.732	715.204	259.038	4.383.937
Промени во текот на 2024 година					
Почетна нето книговодствена вредност	960.963	2.448.865	715.071	259.038	4.383.937
Набавки. нето од пренос од инв. во тек	111.961	236.302	101.118	50.748	500.129
Вишоци и кусок по попис набавна вредност. нето	-	-	-	-	-
Трансфер во нематеријални средства	-	-	-	(274)	(274)
Интерен трансфер	-	-	-	-	-
(Продажби и расходи) по набав.вред.	(4.186)	(4.611)	(47.465)	-	(56.262)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	4.611	46.940	-	51.551
(Депрецијација) за годината	-	(117.952)	(154.558)	-	(272.510)
Преведување на странски валути	-	-	709	-	709
Крајна нето книговодствена вредност	1.068.738	2.567.215	661.815	309.512	4.607.280
На 31 декември 2024 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	1.064.552	5.283.055	3.320.251	309.512	9.981.556
Исправка на вредноста	-	(2.713.388)	(2.658.956)	-	(5.372.344)
Преведување на странски валути	-	(2.452)	520	-	(1.932)
Нето сегашна вредност	1.064.552	2.567.215	661.815	309.512	4.607.280

Продажби и расходувања

Во текот на 2024 година, Групата продаде и расходува дел од своите објекти и опрема со нето евидентирана вредност од 3.495 илјади денари (2023: 938 илјади денари) (Белешка 25). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 23.822 илјади денари (2023: 1.738 илјади денари) (Белешка 22).

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2024 и 2023 година, авансите за и инвестициите во тек се состојат од:

	2024	2023
Вложувања во бензински станици и инсталации за деривати	193.482	209.077
Аванси на добавувачи	15.600	15.600
Вложувања во административна зграда	44.440	20.795
Вложувања во Полнилица Миладиновци	14.091	10.475
Вложувања во хотел – Струга	103	1.489
Останати вложувања	36.640	1.602
	309.512	259.038

Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2024 и 2023. Групата нема залог врз своите недвижности, постројки и опрема. Средствата на Групата се користат за извршување на деловните активности опишани во Белешка 1.

7 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Останато	Вкупно
На 01 јануари 2023 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	95.418	12.930	108.348
Исправка на вредноста	(89.131)	(12.306)	(101.437)
Преведување на странски валути	380	-	380
Нето евидентирана вредност	6.667	624	7.291
Промени во текот на 2023 година			
Почетна нето евидентирана вредност	6.667	624	7.291
Набавки, нето од преноси	800	-	800
Пренос од НПО	270	-	270
(Амортизација) за годината	(4.235)	(210)	(4.445)
Преведување на странски валути	2	-	2
Крајна нето евидентирана вредност	3.504	414	3.918
На 31 декември 2023 година / 01 Јануари 2024			
Набавна или ревалоризирана вредност	96.488	12,930	109.418
Исправка на вредноста	(93.366)	(12,516)	(105.882)
Преведување на странски валути	382	-	382
Нето евидентирана вредност	3.504	414	3.918
Промени во текот на 2024 година			
Почетна нето евидентирана вредност	3.504	414	3.918
Набавки во текот на годината	2.294	4.045	6.339
Продажби и расходувања – набавна вредност	-	(27)	(27)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста	-	27	27
(Амортизација) за годината	(2.649)	(942)	(3.591)
Преведување на странски валути	6	-	6
Крајна нето евидентирана вредност	3.155	3.517	6.672
На 31 декември 2024 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	98.782	16.975	115.757
Исправка на вредноста	(96.225)	(13.248)	(109.473)
Преведување на странски валути	388	-	388
Нето евидентирана вредност	2.945	3.727	6.672

8 Вложувања во недвижности

	2024	2023
Производна хала	22.689	23.356
Административни згради	2.160	2.223
	24.849	25.579

Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на средствата. Последователно, овие средства се признаени по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната депрецијација. Промените во евидентираната вредност на овие вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	Вложувања во објект
На 01 јануари 2023 година	26.310
(Депрецијација) за годината	(731)
На 31 декември 2023 / 01 јануари 2024 година	25.579
(Депрецијација) за годината	(730)
На 31 декември 2024 година	24.849

9 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Бел.	2024	2023
Средства			
Финансиски средства распол.за прод.			
Вложувања во удели во капиталот и харт.од вр.		1.867.910	937.244
		1.867.910	937.244
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање			
Обврзници издадени од државата		1.035.116	-
		1.035.116	-
Кредити и побарувања			
Финансиски побарувања		290	803
Побарувања од купувачи, нето		311.294	286.647
Побарув.од пресм. камати на купувачи, нето		5.838	3.628
Побарув.од продажба на платежни картички		208.860	234.442
Побарувања од вработени		8.162	8.275
Останати побарувања		3.030	8.773
Парични средства и еквиваленти		547.413	996.556
		2.120.003	1.539.124
		3.987.913	2.476.368
Обврски			
Останати финансиски обврски по амортиз.наб.вред.			
Позајмици		41	158
Обврски спрема добавувачи		828.452	583.547
Обврски по дивиденди		8.722	6.955
Обврски спрема вработените		109.320	85.363
		964.535	676.23

10 Вложувања во придружени друштва

	2024	2023
Оилко КДА, Скопје, РСМ (35.61% удел)		
На 1 јануари	700.466	670.471
Удел во тековните добивки	16.627	29.995
На 31 декември	717.093	700.466

Во текот на 2024 година, Групата оствари приход од дивиденди од вложувањето во придруженото друштво во износ од 53.612 илјади денари (2023: 53.612 илјади денари).

11 Удел во добивките на придружени друштва

Збирните финансиски информации на придруженото друштво се како што следи:

	2024	2023
Вкупни средства	2.090.988	2.025.114
Вкупни обврски	(77.231)	(58.051)
Нето средства	2.013.757	1.967.063
Вкупни приходи	845.332	772.951
Вкупни расходи	(629.638)	(516.717)
Добивка пред оданочување	215.694	256.234
Данок од добивката	(12.926)	(17.929)
Добивка за годината	202.768	238.305

Усогласувањето со евидентираната вредност на вложувањето е како што следи:

	2024	2023
Вкупни нето средства	2.013.757	1.967.063
Учество на Групата во капиталот на придруженото друштво	35.61%	35.61%
Евидентирана вредност (Бел.10)	717.093	700.466

12 Финансиски средства расположливи за продажба

	2024	2023
<i>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</i>		
Комерцијална Банка АД Скопје	1.867.866	937.200
<i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i>		
Останати вложувања	44	44
	1.867.910	937.244

Движењето на сметката на вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	937.244	772.244
Продажби во периодот	-	-
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.18)	930.666	165.000
На 31 декември	1.867.910	937.244

13 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

	2024	2023
<i>Должнички хартии од вредност (некотирани)</i>		
Обврзници издадени од државата со доспевање 2026-2027	1.035.116	-
	1.035.116	-

14 Финансиски побарувања

	2024	2023
Финансиски позајмици на правни субјекти	290	803
	290	803
Намалено за: резервирање поради оштетување	-	-
	290	803
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	-	513
Долгорочни финансиски побарувања	290	290
	290	803

Во текот на 2024 година, Групата одобри нови кредити по основ на продажба на стоки на кредит во износ од 0 илјади денари (2023: 0 илјади денари) и оствари прилив од наплата на кредити и позајмици во износ од 235 илјади денари (2023: 619 илјади денари).

Финансиски побарувања (продолжува)

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2024				
Набавна вредност	290	-	34.725	35.015
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
Нето евидентирана вредност	290	-	-	290
31 декември 2023				
Набавна вредност	803	-	34.725	35.528
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
Нето евидентирана вредност	803	-	-	803

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	34.725	34.725
На 31 декември	34.725	34.725

15 Залихи

	2024	2023
Трговски стоки	940.127	789.175
Ситен инвентар и резервни делови	175.133	183.364
Недовршено производство и готови производи	68.974	78.318
Стоки на пат	25.652	11.727
	1.209.886	1.062.585

Движењето на сметката на исправката на вредноста на залихите на деривати и трговски стоки во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	36.685	37.542
Расход од обезвреднување на залихи (Бел. 25)	4.330	2.022
Приходи од исправка на вредноста на залихите (Бел. 22)	-	(2.876)
На 31 декември	41.015	36.688

16 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2024	2023
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	538.802	484.216
Странски купувачи	35.179	64.463
	573.981	548.679
Намалено за: резервирања за оштетувања	(262.687)	(262.032)
	311.294	286.647
Побарувања за пресметани камати		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	477.920	494.393
Намалено за: резервирање поради оштетување по камати	(472.082)	(490.765)
	5.838	3.628
Останати тековни побарувања		
Поб. од продажба на платежни картички за полнење нафтени деривати	208.860	381.983
Аванси на добавувачи	173.198	234.442
Побарувања за припејд картички за гориво	133.313	102.814
Побарувања од вработени	103.142	8.275
Однапред платени трошоци	26.193	96.806
Побарувања по основ на акцизи	8.162	-
Останати побарувања	3.030	8.773
	655.898	833.093
Намалено за: резервирања за оштетувања на останати побарувања	(5.888)	(5.151)
	650.010	827.942
	967.142	1.118.217

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи и побарувањата за пресметани камати

31 декември 2024	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	190.185	126.947	734.769	1.051.901
Исправка на вредност	-	-	(734.769)	(734.769)
Нето евидентирана вредност	190.185	126.947	-	317.132
31 декември 2023	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	258.496	31.779	752.797	1.043.072
Исправка на вредност	-	-	(752.797)	(752.797)
Нето евидентирана вредност	258.496	31.779	-	290.275

Старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите и побарувањата за пресметани камати е како што следи:

	2024	2023
Од 1 - 3 месеци	12.259	11.842
Од 3 - 6 месеци	6.174	3.041
Од 6 - 12 месеци	6.541	5.377
Над 1 година	101.973	11.519
	126.947	31.779

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

	Купувачи		Камати и останати побарувања		Вкупно	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
На 01 јануари	262.032	259.611	495.916	501.475	757.948	761.086
Тековни оштетувања (бел.24)	1.732	4.132	2.275	1.573	4.007	5.783
Отпис на резервации	-	-	(657)	841	(657)	841
Ослобод.на резервации (бел.19)	(1.077)	(1.711)	(19.564)	(8.051)	(20.641)	(9.762)
На 31 декември	262.687	262.032	477.870	459.916	740.657	757.948

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Во текот на 2024 година. Групата изврши директен отпис на целосно ненаплатливи побарувањата од купувачи и останати побарувања во износ од 5.330 илјади денари (види Белешка 25).

17 Парични средства и еквиваленти

	2024	2023
Депозити во домашни банки (доспеваат помалку од три месеци)	267.273	587.190
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	212.175	305.735
Готовина во благајна	3.683	1.604
Парични еквиваленти – вредносни картички	13.155	1.878
Останати парични средства	51.127	100.149
	547.413	996.556

18 Капитал

Акционерски капитал

	Број на акции			Износ (000) МКД		
	Во оптек	Сопствени	Вкупно	Во оптек	Сопствени	Вкупно
01 јан.2023	101.144	11.238	112.382	3.135.464	348.378	3.483.842
31 дек. 2023	101.144	11.238	112.382	3.135.464	348.378	3.483.842
01 јан.2024	101.144	11.238	112.382	3.135.464	348.378	3.483.842
31 дек. 2024	101.144	11.238	112.382	3.135.464	348.378	3.483.842

Номинална вредност по акција – 511.29 Евра

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Домашни правни лица	40.20%	40.20%
Домашни физички лица	58.17%	58.17%
Странски правни лица	0.52%	0.53%
Странски физички лица	1.10%	1.10%
	100.00%	100.00%

Резерви

Движењето на сметките на резервите е како што следи:

	Ревал. Резерви	Законски резерви	Статут. резерви	Рез.од прев.на стр.вал.	Реинвестира на добивка	Вкупно
01 јануари 2023	524.077	203.934	648.377	(14.256)	300.000	1.662.132
Распоред на акумул.добивка	-	64.547	-	-	300.000	364.547
Ефект од промена на објект.вред.на вложувањата (бел.12)	165.000	-	-	-	-	165.000
Преведување на странски валути	-	-	-	(1)	-	(1)
31 декември 2023	689.077	268.481	648.377	(14.257)	600.000	2.191.678
01 јануари 2024	689.077	268.481	648.377	(14.257)	600.000	2.191.678
Распоред на акумул.добивка	-	38.536	-	-	270.037	308.573
Ефект од промена на објект.вред.на вложувањата (бел.12)	930.666	-	-	-	-	930.666
Преведување на странски валути	-	-	-	(58)	-	(58)
31 декември 2024	1.619.743	307.017	648.377	(14.315)	870.037	3.430.859

Дивиденди

Во текот на 2024 Матичното Друштво распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 535.445 илјади денари (2023: 484.045 илјади денари).

19 Позајмици

	2024	2023
Краткорочни позајмици со камата од домашни банки		
Краткорочни кредити од домашни банки со фиксна каматна стапка	41	158
Останати обврски кон домашни банки со фиксна каматна	-	-
	41	158

Во текот на 2024 година, Групата позајми краткорочни средства во вкупен износ од 2.562.744 илјади денари (2022: 1.754.108 илјади денари) и ги отплати во целост. Со состојба на 31 декември 2023 година, Групата има склучено Договори за рамковни револвинг кредити со домашни банки со доспевање од 2025 до 2029 во вкупен износ од 1.466.485 илјади денари.

20 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2024	2023
Добавувачи		
Домашни добавувачи	517.714	474.989
Странски добавувачи	310.738	84.548
	828.452	559.537
Останати тековни обврски		
Аванси од купувачи	218.148	89.512
Обврски од продаж. на платежни картички за полнење на нафтени деривати	146.040	172.815
Обврски кон вработени за плати	109.320	134.435
Обврски по ДДВ	96.162	6.955
Обврски за издадени припејд картички за горива	82.391	155.883
Обврски персонален данок и придонеси од плата	49.078	120.117
Обврски за акцизи	43.972	16.581
Пресметани трошоци	24.033	82.114
Обврски кон државата	17.798	51.279
Обврски по дивиденди	8.722	44.517
Резервирања за отпремнини	3.578	4.603
Останати обврски	1.229	10.370
	800.471	889.181
	1.628.923	1.448.718

21 Одложени приходи од државни поддршки

Во текот на 2024 и 2023 година, подружницата ТРД Телевизија Макпетрол Телма Дооел. прими државни поддршки во вкупен износ 3.364 илјади денари (2023: 847 илјади денари) како што следи:

- во 2024 година, финансиска поддршка во вкупен износ од 3,364 илјади денари од ГИЗ за поддршка на слободата на медиумите и плуралијазам во западниот дел,
- во 2023 година, финансиска поддршка во вкупен износ од 847 илјади денари од ГИЗ за поддршка на слободата на медиумите и плуралијазам во западниот дел.

Признаените приходи од реализирани државни поддршки се како што следи:

	2024	2023
Индиректна државна поддршка во форма на ослободување на плаќање на обврски	3.364	847
Државни поддршки добиени во парични средства	-	-
Ослободување на разграничени државни поддршки	-	-
	3.364	847

22 Останати деловни приходи

	2024	2023
Приход од отпис на обврски и вишоци по пописи	122.118	117.121
Приходи од дивиденди	113.672	86.612
Приходи од добиени рабати	74.365	57.007
Приход од продажба на недвиж. постројки и опрема	23.822	1.738
Приход од ослобод.на резерв. на побарувања	23.264	9.762
Приход од исправка на вредноста на залихите	-	2.876
Вишок на основни средства	-	11.884
Останати приходи	18.619	17.934
	379.224	304.934

23 Потрошени материјали

	2024	2023
Трошоци за енергија	132.449	149.298
Трошоци за материјали	110.032	96.073
Гориво. плин и мазут	14.346	13.159
Останато	2.657	1.913
	259.484	260.443

24 Трошоци на вработени

	2024	2023
Бруто плати	1.732.979	1.632.297
Останати со закон утврдени надоместоци	205.730	185.108
Отпремнини за пензионирање	3.578	3.290
	1.942.287	1.820.695

Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за исхрана на вработените, превоз до и од работа, регреси за годишен одмор, разни видови помош и сл.

25 Останати деловни трошоци

	2024	2023
Трошоци за транспорт и комуникации	442.675	389.174
Услуги од надворешни субјекти	138.850	126.234
Одржување	126.872	108.401
Банкарски трошоци	78.771	72.889
Трошоци за осигурување	76.668	62.469
Маркетинг и промоции (вклуч. и донации)	69.428	63.605
Трошоци за ТВ емитувања и продукција (вкл.автор.дог)	59.896	54.495
Кусоци	43.983	39.500
Закупнини	40.751	30.116
Членарина и слични трошоци	39.158	31.981
Загуби од оштетување на побарувањата од купувачи и останати побарувања (Бел.16)	5.330	5.783
Вредносно усогласување на залихи (Бел.15)	4.330	2.022
НСВ на прод НПО и кусоци на НПО (Бел.5)	3.495	938
Нето сегашна вредност на прод.нетековни средства	297	262
Данок на солидарност	-	5.528
Останато	44.028	39.515
	1.174.532	1.033.072

26 Финансиски приходи и расходи

	2024	2023
Приходи		
Приходи од камати	47.923	13.828
Позитивни курсни разлики	1.661	5.458
	49.584	19.286
Расходи		
Расходи по камати	(1.953)	(1.736)
Негативни курсни разлики	(3.412)	(6.937)
	(5.365)	(8.673)
Финансиски приходи. нето	44.219	10.613

27 Данок на добивка

	2024	2023
Добивка пред оданочување	1.207.537	853.109
Усогласување за:		
Неодбитни трошоци за даночни цели	254.132	203.334
Даночен кредит за наплатени побарувања	(2.587)	(5.649)
Износ на извршени вложувања од добивката	(300.000)	(270.037)
Даночен кредит за вратен дел од заем	(214)	(285)
Даночен кредит за дивиденди	(170.950)	(135.999)
Основа за оданочување	987.918	644.473
Даночна стапка	10%	10%
Тековен даночен трошок	98.792	64.447
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	(940)
Ефект од консолидациски усогласувања	4.049	4.360
Данок на добивка	102.841	67.867
Ефективна даночна стапка	8.52%	7.96%

28 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции). со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2024	2023
Добивка за сопствениците на обични акции	1.104.696	785.242
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	101.144	101.144
Заработувачка по акција – осн. и развод. (денари по акција)	10.922	7.764

29 Неизвесни и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2024 судските постапки покренати против Групата изнесуваат 32.376 илјади денари (2023: 34.475 илјади денари илјади денари).

На датумот на овие консолидирани финансиски извештаи. не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Групата, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди. Раководството на Групата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2024 година, Групата има превземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 225.496 илјади денари (2023: 221.594 илјади денари).

Даночни обврски

Консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години и по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие консолидирани финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019) Матичното Друштво има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2024 година. Согласно преодните одредби од измени на Законот за данок на добивка. Друштвото треба да го подготви Извештајот за трансферни цени, без обврска да го доставува до даночните власти. Поднесувањето ќе биде потребно само доколку тоа го побараат даночните власти. Најрано даночните власти би можеле да побараат документација за трансферни цени за 2023 година на 15 април 2024 година, а Друштвото ќе има обврска да ја достави во рок од 15 дена од барањето. До датумот на овој извештај. Матичното Друштво нема изготвено извештај за трансферни цени. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

30 Трансакции со поврзани субјекти

Групата има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2024				
Придружени друштва				
Оилко КДА Скопје	14.215	31.040	190.190	633.199
Клучен раководен кадар				
Краткорочни користи	-	-	-	17.920
2023				
Придружени друштва				
Оилко КДА Скопје	18.345	31.775	196.061	571.372
Клучен раководен кадар				
Побарувања	-	-	-	-
Краткорочни користи	-	-	-	102.373

31 Настани по периодот на известување

По 31 декември 2024 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи нема настани кои би предизвикале корекција на консолидираните финансиските извештаи.

Прилози

Прилог 1 – Консолидирана годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024

Прилог 2 – Консолидиран Годишен извештај за работењето на Групата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024

